



Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

**XLIX МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА
КОНФЕРЕЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНИОТ
СЕМИНАР ЗА
МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И
КУЛТУРА**

Охрид, 4 и 5 септември 2022 година

Уредник на издавачката дејност на УКИМ:

проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

За издавачот:

проф. д-р Никола Јанкуловски, ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

XLIX меѓународна научна конференција на МЕЃУНАРОДНИОТ СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА при УКИМ

Редакциски одбор:

проф. д-р Намита Субиото

доц. д-р Ивица Баковиќ

проф. д-р Ордан Чуклиев

проф. д-р Весна Мојсова-Чепишевска

проф. д-р Лорета Георгиевска-Јаковлева

проф. д-р Лидија Тантуровска

проф. д-р Елена Јованова-Грујовска

м-р Евдокија Илијевска

Јазична редакција:

м-р Марија Антевска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

м-р Андијана Павлова, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

м-р Антоанета Тримчевиќ, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

м-р Дарко Томовски, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

м-р Мирјана Вељановска-Томовска, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Компјутерска обработка:

Виктор Кочомановски

Печати:

Винсент Графика

Тираж: 150 примероци

СОДРЖИНА

ЛИНГВИСТИЧКА СЕКЦИЈА

Димитар Пандев, Бобан Карапејовски, Марија Пандева СКИЦА ЗА ГРАМАТИКА НА МАКЕДОНСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК ВРЗ ПРИМЕРИ ОД МАКЕДОНСКАТА ЛИТЕРАТУРА ОД 1952 ГОД. ДО 2022 ГОД. (по стапките на Блаже Конески и современите граматички теории)	5
Људмил Спасов КАКО СЕ ОБНОВИЈА СЛАВИСТИЧКИТЕ КОНГРЕСИ ПО ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА И УЛОГАТА НА АЛЕКСАНДАР БЕЛИЌ, КИРИЛ ТАРАНОВСКИ, РОМАН ЈАКОБСОН, БЛАЖЕ КОНЕСКИ, ХАРАЛАМПИЕ ПОЛЕНАКОВИЌ ВО ТОА	14
Diana Stolac IZAZOVI SASTAVLJANJA PRVE GRAMATIKE	30
Јордана С. Марковић ТЕРМИНОЛОШКИ СИНОНИМИ У ГРАМАТИЦИ МАКЕДОНСКОГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА (ГРАМАТИКА НА МАКЕДОНСКИОТ ЛИТЕРАТУРЕН ЈАЗИК) Б. КОНЕСКОГ	38
Лидија Тангировска ЈАЗИЧНИОТ ИЗРАЗ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ГРАМАТИКИ	54
Емилија Црвенковска МАКЕДОНСКАТА ГРАМАТИКА НА ФРАНТИШЕК ВАЦЛАВ МАРЕШ	63
Николче Мицкоски, Димитар Пандев ЛИНГВИСТИЧКАТА ТЕРМИНОЛОГИЈА ВО МАКЕДОНСКИТЕ ГРАМАТИКИ	69
Силвана Симоска МАКЕДОНСКАТА ГРАМАТИКА ОД БЛАЖЕ КОНЕСКИ ВО СПОРЕДБА СО ГЕРМАНСКАТА ГРАМАТИКА ОД ЈАКОБ ГРИМ	77

Бранислав Геразов, Николче Мицкоски СОФТВЕРСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ЈАЗИЧНИ КОРПУСИ – ПРИМЕРИ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ.....	90
Марјан Марковиќ ПРОЦЕСОТ КОН АНАЛИТИЗАМ ВО ЗАМЕНСКИОТ СИСТЕМ ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК.....	102
Звонко Никодиновски СЕМИОЛОШКА СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА НА ГЛАГОЛОТ „СТАВА“ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК.....	110
Бојан Петревски МЕТАДИСКУРСНИТЕ ПАРЕНТЕТСКИ РЕЧЕНИЦИ ВО ГОВОРЕНИОТ ЈАЗИК.....	130
Марија Антевска ОВОШЛЕТО И ОВОШНИТЕ РАСТЕНИЈА ВО МАКЕДОНСКАТА ФРАЗЕОЛОГИЈА.....	140
Елена Јованова-Грујовска, Весна Костовска КОЛОКВИЈАЛНОСТА ВО СТАНДАРДНИОТ ИЗРАЗ ПРЕКУ УМЕШНОСТА НА ГОРАН СТЕФАНОВСКИ.....	156
Лилјана Макаријоска, Бисера Павлеска-Георгиевска ФРАЗЕОЛОГИЈАТА ВО МАКЕДОНСКОТО ДРАМСКО ТВОРЕШТВО.....	165
Радица Никодиновска АНАЛИЗА НА ИТАЛИЈАНСКИОТ ПРЕВОД НА КУЛТУРОСПЕЦИФИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ВО ДРАМСКОТО ДЕЛО „ДИВО МЕСО“ ОД ГОРАН СТЕФАНОВСКИ.....	188
Блага Панева СТИЛОТ ВО ДРАМИТЕ НА ВАСИЛ ИЉОСКИ, МОДЕЛ ЗА РАЗВИВАЊЕ НА ЈАЗИЧНИТЕ ВЕШТИНИ КАЈ СРЕДНОШКОЛЦИТЕ.....	203
Андиријана Павлова ТЕОРИИ И СТРАТЕГИИ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКАТА СТРУКТУРА ВО НАСТАВАТА ПО ВТОР/ СТРАНСКИ ЈАЗИК И НИВНАТА МОЖНА ПРИМЕНА ВО НАСТАВАТА ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК КАКО СТРАНСКИ.....	219

Елени Бужаровска, Лилјана Митковска ПРЕВОДНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ НА АНГЛИСКИТЕ НЕГИРАНИ ПРЕСУПОНИРАНИ ПРАШАЊА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК	233
Зоя Шенгюдер СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МАКЕДОНСКИХ, РУССКИХ И ТУРЕЦКИХ ПОСЛОВИЦ	248
Емилија Бојковка, Емина Авдиќ ПРЕВЕДУВАЊЕ НАСЛОВИ: Со истите или со други зборови?	261
Ольга Панькина ИЗ ПРАКТИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА: ПЕРЕВОД ИМЕН СОБСТВЕННЫХ С МАКЕДОНСКОГО НА РУССКИЙ	288
Кристина Дуфкова ПОВЕЌЕЈАЗИЧНОСТА И ПРОМЕНАТА НА КОДОТ ВО СОВРЕМЕНИ МАКЕДОНСКИ ФИЛМОВИ И НИВНИОТ ОДРАЗ ВО ЧЕШКИТЕ ТИТЛИ	293
Елка Јачева-Улчар ПРЕЗИМЕТО КАЈ МАКЕДОНЦИТЕ КАКО СВЕДОШТВО ЗА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА	302
Turbić-Hadžagić Amira, Haverić Đenita МЕЂУЈЕЗИČKI KONTAKTI I KULTURALNE RAZMJENE U BOSANSKOHERCEGOVAČKIM I MAKEDONSKIM PREZIMENIMA	318
Марек Мајер ФОНЕТИКАТА НА ЕДНА АРХАИЧНА СЛОВЕНСКА ЗАЕМКА ВО АЛБАНСКИОТ ЈАЗИК: VOBEKTE ‘СИРОМАШЕН’ (НИЗ ПРИЗМАТА НА МАКЕДОНСКАТА ТОПОНИМИЈА ВО ГРЦИЈА)	341

ЛИТЕРАТУРНА СЕКЦИЈА

Лорета Георгиевска-Јаковлева, Биљана Рајчинова-Николова СУБАЛТЕРНОСТА ВО ДРАМИТЕ НА ИЉОСКИ И СТЕФАНОВСКИ	359
---	-----

Димитар Пандев МАКЕДОНСКАТА ОПШТЕСТВЕНОСТ ВО XIX И ВО XX ВЕК НИЗ НАБЛУДУВАЧКОТО ПЕРО НА ВАСИЛ ИЛЬОСКИ.....	372
Весна Мојсова-Чепишевска СПОРДЕБЕНО-КРИТИЧКО ИСЧИТУВАЊЕ НА ДРАМИТЕ „ЧЕСТ“ ОД ИЛЬОСКИ И „ЕЛЕШНИК“ ОД ПЕТРОВСКИ.....	379
Иван Антоновски НЕПОЗНАТИОТ ИЛЬОСКИ – ЗА МЛАДОСТА ШТО НЕ СЕ ВРАЌА (За необјавени драмски текстови на Васил Ильоски).....	397
Марина Цветаноска НЕОБЈАВЕНИОТ ДРАМСКИ ТЕКСТ БОРБА ЗА СТАН НА ВАСИЛ ИЛЬОСКИ, ВО КОНТЕКСТ НА МАКЕДОНСКТА ПОВОЕНА ДРАМА.....	406
Габриела Ивановска ДУПЛОТО ДНО НА КОМПАРАТИВНИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ ИСТРАЖУВАЊА – СТАПИЦИТЕ НА (ИНТЕР)НАЦИОНАЛНИТЕ ИДЕНТИТЕТСКИ КЛАСИФИКАЦИИ НИЗ ПРИМЕРИ ОД ДЕЛАТА НА ГОРАН СТЕФАНОВСКИ.....	417
Ана Јовковска ПРИКАЗНИТЕ НА ГОРАН СТЕФАНОВСКИ КАКО БРАНИК НА КУЛТУРНО-ИДЕНТИТЕСКАТА МАТРИЦА.....	433
Симона Груевска-Мацоска, Емил Ниами ОПШТЕСТВЕНАТА И ИНДИВИДУАЛНАТА РЕФЛЕКСИЈА ВРЗ СОВРЕМЕНОСТА ОД ДРАМАТА „ХАЈ-ФАЈ“ НА ГОРАН СТЕФАНОВСКИ.....	447
Ана Стојаноска ГОРАН СТЕФАНОВСКИ И МАКЕДОНСКИОТ ПОСТМОДЕРЕН ТЕАТАР.....	458
Ема Лакинска АРХЕТИПОВИТЕ ВО ЛИКОТ НА ЦАРИЦАТА ВО ДРАМАТА „ЈАНЕ ЗАДРОГАЗ“ ОД ГОРАН СТЕФАНОВСКИ.....	472

Славица Петровска-Горѓевска „ДУХОТ НА СЛОБОДАТА“ – ИМАНЕНТНАТА ВРСКА МЕЃУ СТЕФАНОВСКИ И ЧЕРНОДРИНСКИ.....	489
Елисавета Поповска ВЛИЈАНИЕТО НА СЕМЕЈНИТЕ ХРОНИКИ НА МАРГЕРИТ ЈУРСЕНАР ВРЗ ТВОРЕШТВОТО НА ЛУАН СТАРОВА.....	502
Марија Гоѓинева Димова АПОКРИФНАТА ИСТОРИЈА ВО РОМАНИТЕ НА ГОЦЕ СМИЛЕВСКИ.....	516
Владимиир Цветкоски МАКЕДОНСКИТЕ ВЕРЗИИ НА „ЗАДАЧАТА НА ПРЕВЕДУВАЧОТ“ ОД ВАЛТЕР БЕНЈАМИН.....	528
Златко Панзов, Анамарија Џинеге-Панзова РЕЦЕПЦИЈА НА СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ РОМАН ВО УНГАРСКАТА КНИЖЕВНА И КУЛТУРНА СРЕДИНА.....	542



Иван Антоновски

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Филолошки факултет „Блаже Конески“

i.antonovski@gmail.com

НЕПОЗНАТИОТ ИЉОСКИ – ЗА МЛАДОСТА ШТО НЕ СЕ ВРАЌА

(За необјавени драмски текстови на Васил Иљоски)

Апстракт: Трудот е посветен на необјавени драмски текстови на Иљоски, коишто досега не биле достапни за македонската книжевна наука, а коишто ги откриваме во неговата оставнина предадена во 2022 година на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) од која настанува и фондот „Васил Иљоски“ на Архивот на МАНУ „Харалампие Поленаковик“. Во трудот необјавените драмски текстови се коментираат и анализираат во отсуство на експлицитно датирање од авторот, при што ги периодизираме во периодот меѓу двете светски војни – драмскиот текст „Младоста не се враќа“ („Младост се не враћа“) и ненасловен драмски текст. Имајќи предвид дека во отсуство на датирање од авторот, според обележјата на ракописите (јазик, стил, потпис Васа Илић итн.), цениме дека станува збор за драмски текстови настанати во периодот меѓу двете светски војни, творечките/поетичките особености во нив ги анализираме во контекстот на тој период во македонската драма, односно во контекст на поетиката на битовата драма. Во анализата се констатираат неколку суштинки отстапувања од некои од доминантите во веќе познатите драмски текстови на Иљоски од првата половина на XX век, но и воопшто од битовиот код на драмскиот текст, што, покрај до тези, доведува и до конкретизирање прашања и дилеми што можат да се основа за натамошни истражувања со овој обемен материјал.

Клучни зборови: Васил Иљоски, драма, „Младоста не се враќа“, необјавени текстови, архив.

Навраќајќи се на драмското творештво на Васил Иљоски создадено во периодот меѓу двете светски војни, кај нас се јави дилемата дали е потребно откако е изминат веќе не така мал период од последното поопстојно дефинирање на спецификите на битовата драма како изречит македонски театарски феномен, одново, преку

неговите драмски текстови да се анализираат битовите елементи на македонското драмско искуство од тој период, со примена и на понови книжевни теории. Но, едновремено бевме и на став дека притоа може да ни се случи она што неретко се случува само со апликативна примена на книжевните теории – повторно да се дојде до веќе утврдени ставови, но по друг пат, со друга теорија, односно да не се дојде до некој посуштински заклучок, освен до различно именување на веќе препознаени и евидентирани особености на книжевниот текст. Затоа, интересот ни се насочи кон расчистување на дилемата дали во опусот на Иљоски има нешто не(до)исчитано, не(до)анализирано, некоментирано – нешто коешто може да овозможи нови перспективи на вреднувањето на неговиот опус, а едновремено да отвори и нови поглавја во анализирањето на вредностите и остварувањата на македонската драма од тој, битов период на нејзиниот развој. Истражувањето со консултирање на фондот „Васил Иљоски“ на Архивот на Македонската академија на науките и уметностите „Харалампие Поленаковик“ (Архивот на МАНУ), со материјали коишто во најголем дел, досега не ѝ биле достапни на македонската научна јавност, нè доведе до необјавени драмски текстови на Иљоски: „Младоста не се враќа“ („Младост се не враћа“ – во оригинал), еден ненасловен драмски текст, „Облачна зора“, „Борба за стан“ – овие текстови, не се ни споменати во досегашните осврнувања и најверојатно претходно не биле познати за нашите претходници и современици.

Првиот предизвик со којшто се соочивме беше датирањето на овие драми, во отсуство на податок наведен од самиот автор. Но, сепак, тој предизвик и не беше толку голем и тежок, во споредба со оние што следеа во натамошните фази на исчитување на текстовите, затоа што јазикот на којшто се создадени од една, тематско-мотивските особености во контекст со двата големи периода на развојот на драмското творештво на Иљоски од друга и стилските особености во структурирањето на драмскиот текст од трета страна, а не помалку и изгледот на материјалот како архивистички сигнал (хартијата, ракописот итн.) јасно упатуваа дека „Младоста не се враќа“ и ненасловената драма се од периодот меѓу двете светски војни, додека драмските текстови „Борба за стан“ и „Облачна зора“ се создадени во слободна Македонија¹. Двата необјавени текста создадени во

¹ Во периодот на истражувањето од кое произлегува и овој текст, во фондот „Васил Иљоски“ не е обработен сèвкупниот материјал од оставината на Васил Иљоски. Оттука, посочените текстови се од веќе евидентираниот материјал, но не е иклучена можност во натамошниот

периодот меѓу двете светски војни, според нивната комплексност, претпоставуваме дека се веќе од неговата позрела творечка фаза во овој период, создадени по неговите едночинки. Впрочем, во копијата на драмскиот текст „Младоста не се враќа“ со ракопис е наведена и една напомена: „Види и ’Побегуља““. Сепак, во овој миг, не би можеле со прецизност да претпоставиме дали гие им претходат, се создадени во исто време со веќе познатите драми на Иљоски, поставени и на сцена или се создадени по нив. Некои барем по првичниот прочит забележани не многу вешти „конструкции“ во текстовите, како на пр., повеќе предолги реплики (што е „невештост“ при читањето на текстот како текст – драма во целина, но не е „невештост“ ако се анализираат како одделни текст-сегменти и не би можеле да тврдиме за нивна невештост кога би се играле на сцена) или пак драмски несилно мотивиран тек на дејството (што повторно не мора да е „невештост“, туку е во рамките на *изневерувањето на очекувањата* на читателот / гледачот) упатуваат на претпоставка дека можеби се создадени порано. Но, од друга страна, во самите текстови може да се изнајдат и доволно аргументи за поразлично мислење, особено што овие текстови, на тематско-мотивски план се и *преодни* меѓу творештвото на Иљоски, пред и по Втората светска војна. Но, зарем не е возможно да се создавани и истовремено, при што детализираноста на дидаскалиите, поделбата на чинови (но не и на сцени / појави), уводните напомени итн. се во стилот што ни е познат и од веќе афирмированите драми на Иљоски. Со цел да се обидеме попрецизно да ги датираме овие драми, детално ја исчитавме и необјавената автобиографија на Иљоски којашто е дел од фондот „Васил Иљоски“ на Архивот на МАНУ, но во неа и воопшто отсуствуваат податоци за неговите драми – таа е речиси целосно фокусирана на живеењето со сознанието за татко-предавник и приказ на личната историја и психология. Впрочем, во уводните напомени на ракописот, самиот Иљоски вели дека не е сигурен дали тоа што го има напишано е автобиографија или монодрама.

Но, во однос на другите два необјавени драмски текста, мораме да напоменеме дека покрај тоа што за драмата „Борба за стан“, јазикот и стилот со којшто е напишана, но и јасните тематски и содржински алузии и историскиот контекст, јасно упатуваат дека е драмски текст од понов датум, за драмскиот текст „Облачна зора“, дополнително на тоа укажува и белешката со авторски ракопис: „Ракопис кај Иван

период да се издвојат и други материјали – необјавени драмски текстови на Иљоски, иако при првичниот увид немаме сознание за таков материјал.

Ивановски (отчукано); Ракопис кај Петар Бошковски (отчукано); Ацо Алексиев го читал во рачен текст¹⁰. Иако не ја исклучуваме можноста, односно веројатно е драмскиот текст „Борба за стан“ и да е подоцнежен во споредба со „Облачна зора“.

Затоа, барем овојпат, не пристапивме кон подетална хипотеза за периодизација на драмските текстови, задржувајќи се на основната определба за периодот на нивното настанување – пред и по Втората светска војна.

Поаѓајќи од првичната целна посветеност на битовиот период, овојпат, нашето интересирање го насочивме исклучиво кон првите два посочени драмски текста, коишто впрочем, за првпат и ги исчитуваме преку овој труд. Но, тука се јавува поголемата, клучна дилема дали овие досега необјавени драми, а според досегашните сознанија и непоставени на сцена, создадени во периодот меѓу двете светски војни, во целост или само делумно соодветствуваат на поетиката на битовата драма. Притоа, во ова осврнување, не би настојувале во целост овие драмски текстови да ги пренесеме и коментираме содржински, туку само да се задржиме на коментирање и посочвање на некои од нивните поетички особености, констатирани при прочитот со *битова идниција*.

Неспорно е дека и во овие два драмски текста има своевидно редење на веристички *сликички од животот* (Лужина 1995: 23) и дека се условени со определените карактеристики на средината во којашто би требало да се ситуирани како дела, како и со *социјалниште одлики на животот што е објект на самото осматрување* (Лужина 1995: 23), ама се чини тоа е одлика и на драмски текстови коишто не се дел од битовиот театар. Сепак, предизвикот доаѓа веќе со следните клучни, првични особености на битовата драма – *богатото илустрирање* со етнотеатарски и фолклорни елементи и типизираното сиже. Во драмскиот текст „Младоста не се враќа“, фолклорот е застапен преку истоимената народна песна (предлошка и за познавата „Зајди, зајди, јасно сонце“ на Александар Сариевски), но нејзиното присуство не е во функција на *илустрирање*, туку таа вешто е инкорпорирана како сврзувачко ткиво меѓу темата на драмскиот текст, неговиот наслов и неговата порака (дидактика) – песна којашто ја изведува еден од носечките ликови, а воедно соодветствува на мотото на драмскиот текст, често припишано и во говорот на ликовите. Од друга страна, во сите сегменти од драмското дејство коишто според битовата матрица би повикале на поставување на фолклорот на сцена (како на пр. погреб

и свадба), вешто е избегнато нивното одигрување и за нив всушност дознаваме посредно, преку говорот на ликовите – како нешто што се случило пред или потоа, за разлика од *масовниште сцени* со народни обичаи во „Бегалка“, односно „Ленче Кумановче“ и „Чорбаци Теодос“. Иако завршницата на оваа драма, имплицитно потсетува на мотив од народни приказни (девојката омажена со стариот чорбација којашто го напушта за младото момче), сепак, отстапувањата од фолклорниот образец не се мали. Мотивираноста на дејството на ликовите на Иљоски е сосема поразлична од онаа на ликовите од фолклорниот образец – не е поврзана со материјалите фактори (всушност, и машкиот лик не е така ситуиран како во фолклорот), традицијата, очекувањата на општеството, општествените конвенции или дадените „ветувања“, туку со комплексна психологија на ликовите. Други синтези меѓу овој драмски текст и фолклорот, не е така едноставно да се постават со толквата сигурност. Од друга страна, во ненасловената и најверојатно и недовршена драма на Иљоски (во голем дел, оставено празно место кај наведувањето на чиновите, сцените, отсуство на дидаскалии итн.), иако е присутен познатиот книжевен мотив на блудниот, односно непослушниот син, којшто е познат во фолклорот, сепак не можеме да препознаеме директни синтези со фолклорните обрасци – во текстот, на сцената воопшто и нема нешто што дури и би асоцирало на фолклорна *илустрација*. Наместо тоа, повеќе би препознале општествена / политичка ангажираност, како на пр., во сцените во коишто ликовите говорат за односот на државата кон „проблематичните деца“, односно за таквите деца и како резултат на државата, па еден од ликовите и вели дека треба да се формира одделение за испрашување, одделение за оние кои е можно да се поправат и одделение за непоправливи. Додека на друг лик, на пр. му се припишува реплика со која се укажува дека на државата не ѝ е должност да ги уништува своите граѓани, туку напротив, да се залага во нив да развир и почит кон туѓата личност и кон својата должност¹. Но, и овие општествено-агнажирани сегменти, иако присутни, не се доминантни и носечки во текстот, затоа што сèвкупното драмско дејство се остварува преку односите на ликовите и нивната психологизација, преку *драма во драма* и драмскиот конфликт се должи на *историја на ликовите и нивните односи* којашто претходи на она што се случува во првата сцена. Како што се припишува во една

² Парафразираните делови од драмскиот текст се според нашите белешки водени во текот на истражувањето, со наш превод на текстот напишан на српски јазик. Конкретниот материјал е во ракопис и не е машинопис и пренесеното е според нашиот прочит на ракописот на Иљоски

реплика во којашто се дидактизира околу воспитувањето со тврдење дека кога уште на почетокот кај детето се развиваат лоши чувства, дали и тоа ќе постане лошо – кога целиот ден го минува на улица и тоа ќе постане уличар. Со потврден одговор во самата република – се разбира, да!

И клучно, во овие драмки текстови нема целосно типизирани сикеа. Во сижето и на двете драми, дури и се случуваат *изневерувања на чийпайлскиите очекувања* коишто се темелат на претходното читателско искуство – се случува *драма во драма*, се јавува нов лик којшто целосно ги изметува очекувањата или се случува внатрешен конфликт или еволуција на ликот којшто ја трансформира неговата улога во драмското дејство во поразлична од очекуваното, и многу пред да се спушти завесата по последниот чин. Ова не се драми за препорчувањето на остварувањето на некоја среќна љубов, социјалните конфронтирања (пр. сиромаси – богати), етички и етнички конфликти, туку се драми за комплексни психологии, за конфликти коишто се резултат на карактери, а не на општествени конвенции. Во овие драми нема заплети коишто се отплеткуваат според архаичните матрици црно-бело, криво-право, зло-добро, живот-смрт, затоа што во нив и нема вакви опозити, нема класични ликови протагонисти и антагонисти – нема црно и бело, туку сите се *civili*. Па така, во „Младоста не се враќа“, семејниот конфликт, уште во првите сцени сфаќаме дека не е резултат на односот на единиот или на другиот. Сфаќаме дека несреќата што им се припишува на ликовите се темели и на вината на секого од нив одделно, но и на односот што го имале еден кон друг – единиот изневерувал физички, другиот духовно. И важно, и двата лица за тоа искажуваат свеност на сцената далеку пред расплетот, женскиот лик дури и пред централниот заплет во драмата (неслучајно велиме централниот, оти има и мини-заплети во конкретниот драмски текст). Во вториот, ненасловен драмски текст, се чини не е многу поразлично – проблемите и конфликтите коишто го движват драмското дејство се резултат на сите ликови – читателот и гледачот не издвојува лик за којшто „навива“ како протагонист, туку само чека што ќе се случи во следниот чин, што ќе биде разрешница на конфликтот. Особено затоа што се соочува и со недостиг на информации за ликот, а кога информациите се јавуваат преку сцената, уште појасно станува дека нема црн и бел лик.

Ако се навратиме на веќе канонизираните дефиниции за битовите драми се доаѓа до упатувањето дека тие се сметаат за едноставни

драмски прикаски, своевидни сликовници наменети за изведување на сцена – по правило со апологети на козметичката правдина, на универзалното здравје, на митската чесност, мисионерската скромност и христијанскиот самопрегор. Етиката на нивните обиди се сведува на откажување и жртвување – заради другите. Тие неминовно и нужно се дидактични. Но, дали овие драми се целосно такви? Неспорно е дека во нив има дидактика – во првата драма, дидактиката е содразена и преку насловот и најчестата реплика „Младоста не се враќа“. Во втората, ненасловната, преку дидактички реплики на ликовите. Во првата и има жртвување, но поразлично отколку во другите драми на Иљоски – не заради другите, туку заради стравувањето за рецепцијата за себе, коешто му се припишува на ликот. Но има и лажно жртвување, за да се создаде посакуваната или да се оправда создадената слика за себе како жртва на Другиот (женскиот лик, којшто отпосле го признава своето неверство коешто не се случува на сцената), иако е жртва и на себе самиот, како што се припишува во драмата. Другиот носечки лик, едновремено и антагонист и протагонист во оваа драма, всушност и не се жртвува за некого – тој како лик на сцената живее со сознанието дека другите се жртви на неговото поведение. Неговото жртвување се случува дури во вториот *драмски брак*, но и тоа не е жртвување во класичната смисла која ја подразбира битовиот код, туку прифаќање на реалноста. Во вториот драмкитекст пак, воопшто и нема жртвување – сиот конфликт во драмата се темели токму на тоа што никој (родители, дете итн.) не се жртвува за Другиот лик, туку се „штити“ себеси, имајќи искривена слика за Другиот. За првиот текст, и би можеле да речеме дека има мелодрамска завршница, но тоа не дотолку е возможно за вториот, ненасловениот – во него се случува целосно изневерување на очекуваното и наместо расплет се случува нов заплет, без разрешница – двајца сопружници на самиот крај на драмата дознаваат дека се брат и сестра, од исти родители. И толку, Иљоски не инсистира да го разреши овој конфликт – или дотука запрел... Затоа што драмата нема класични дидаскалии коишто би укажале дека тоа е крајот на конкретната драма, а по неа, како и во други ракописи на Иљоски следат и празни нумериирани страници од свеската во којашто текстот е пишуван на рака.

Во однос на просторот на драмското дејство, во овој случај само би напоменале дека не би го врзувале како експлицитен показател дали целосно или делумно овие драми припаѓаат на битовиот код. Но затоа,

важен фактор е драмското време – колку тоа е битово во овие текстови. Затоа што фикционалното битово време, секогаш е „растргнато“ помеѓу две битни точки, почетната и заклучната. Секогаш определено и со некој нагласен почетен и завршен момент или настан. Но, и во „Младоста не се враќа“ и во ненасловениот драмски текст на Иљоски, неретко се реферира на драмско време коешто му претходи на она коешто започнува со првата сцена (пр. ќерката којашто се смета за покојна во втората драма, а всушност е жива, како и несоодветното воспитување коешто претходи на првата сцена, додека во првата драма, неверството коешто се случило пред да „започне“ драмата итн.) – време за коешто дознаваме од ликовите, преку реплики и време на коешто реферира действото, но е надвор од она што се гледа на сцената.

Овие напомени и првични согледби веќе отвораат неколку големи прашања:

- Зошто овие текстови Иљоски некогаш не ги објавил, зошто не се поставени на сцена?
- Дали за разлика од другите драмски текстови, коишто првенствено се создадени како пучки/народен театар за на сцена, овие се создавани и како драми за читање и самостојна рецепција?
- Дали ќе беа поразлични рецепциите и оцените во македонската книжевна историја ако овие драми претходно беа објавени или барем познати на македонската книжевна наука?

И завршно:

- Дали во периодот меѓу двете светски војни, младиот Иљоски бил само битов драмски писател или (можел да биде) и нешто поразлично од тоа?

Оттука, овојпат, првичните согледби за некои поетички особеноси на двата досега непознати драмски текста на Иљоски, пред сè водат до тези што се трансформираат во прашања, кои се чини во себе веќе и ги содржат одговорите кои ние би ги дале по анализата на овој сегмент од оставнината трансформирана во фонд на Архивот на МАНУ. Со тврдење дека овие два драмски текста во извесна мера и во одредени сегменти отстапуваат од веќе препознатливото кај Иљоски, од досега познатите негови драмски текстови од предвоениот период. Но, како што вели и самиот тој со насловот, мотото и најчестата реплика на една од двете необјавени драми на коишто го посветуваме нашиот прочит – младоста не се враќа.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА

- Алексиев Александар 1976: *Основојологници на македонската драмска литература*, Култура, Скопје.
- Друговац Миодраг 1990: *Историја на македонската книжевност: XX век*, Мисла, Скопје.
- [Илић Васа / ненасловен материјал] Фонд „Васил Иљоски“ на Архивот на Македонската академија на науките и уметностите „Харалампие Поленаковик“.
- Илић Васа: *Младост се не враћа*, Фонд „Васил Иљоски“ на Архивот на Македонската академија на науките и уметностите „Харалампие Поленаковик“.
- Иљоски, Васил: *Борба за син*. Фонд „Васил Иљоски“ на Архивот на Македонската академија на науките и уметностите „Харалампие Поленаковик“.
- Иљоски, Васил: *Облачна зора*. Фонд „Васил Иљоски“ на Архивот на Македонската академија на науките и уметностите „Харалампие Поленаковик“.
- Иљоски, Васил: [Автобиографија во ракопис], Фонд „Васил Иљоски“ на Архивот на Македонската академија на науките и уметностите „Харалампие Поленаковик“.
- Лужина Јелена 1995: *Историја на македонската драма: македонската битка за драма*, Култура, Скопје.
- Лужина Јелена 1996: *Македонската нова драма очо втврд во феноменологијата на современата македонска драматургија*, Детска радост, Скопје.
- Силјан Раде 1990: *Македонската драма: XIX и XX век*, Македонска книга, Скопје.